

Службен весник на Република Македонија

Број 32

6 март 2012, вторник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
899. Уредба за изменување на Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје.....	3	904. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 2“.....	8
900. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Старо Нагоричане.....	6	905. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....	9
901. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7	906. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Основното јавно обвинителство за goneње на делата од организиран криминал и корупција.....	9
902. Одлука за формирање на Меѓуресорска координативна група за признавање на професионалните квалификации.....	7	907. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Основното јавно обвинителство за goneње на делата од организиран криминал и корупција.....	9
903. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	8	908. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - детска градинка „Пикколини“ во Скопје.....	9

	Стр.		Стр.
909. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на регистарски таблички со АА ознаки.....	10	921. Одлука за укинување на увозните давачки за одделни необработени благородни метали.....	13
910. Одлука за давање одобрение за трансформација во Приватна установа за деца - Детска градинка „ИПС ГРУП“ во Скопје.....	10	922. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2012 година....	13
911. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на АД „Државна лотарија на Македонија“.....	11	923. Решение за формирање на Меѓуре-сорска комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права.....	14
912. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	11	924. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Пелистер, Бито-ла.....	14
913. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за објекти во реонски центар Ае-родром, населба Ново Лисиче – Скоп-је во (пакет 1, пакет 2, пакет 3) обје-кти: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 и подземен паркинг БЗ.....	11	925. Решение за разрешување и именува-ње член на Управниот одбор на Јав-ната установа Национален парк Мав-рово, Маврови Анови.....	14
914. Одлука за давање на согласност на Годишната програма за работа на На-ционалната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година.....	12	926. Решение за именување претседател на Одборот за контрола на материјал-но-финансиското работење на Јавна установа Национален парк Пелистер, Битола.....	14
915. Одлука за давање на согласност на Годишниот финансиски план на На-ционалната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година.....	12	927. Решение за именување претседател на Одборот за контрола на материјал-но-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	14
916. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македони-ја за општина Чаир.....	12	928. Решение за именување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално – финансиското работе-ње на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид.....	15
917. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македони-ја за општина Радовиш.....	12	929. Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од испитот за про-ценувач на вредноста на побарувања-та и обврските.....	15
918. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македони-ја за општина Македонски Брод.....	12	930. Програма за спроведување на првата почетна обука за проценувач на вред-носта на побарувања и обврски.....	15
919. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македони-ја за општина Сопиште.....	13	931. Одлука од Советот на јавните обви-нителите на Република Македонија.....	16
920. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македони-ја за општина Кавадарци.....	13	932. Листа за изменување и дополнување на Листата на категоризирани спорти-сти – Спортска надеж.....	16
		Огласен дел	1-112

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

899.

Врз основа на член 24 став (5) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.2.2012 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЛНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Во Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/2009), Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-738/1
28 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

Прилог 1

I - ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1. Одгледување на животи како што се ноеви и емуа, зајаци и други крзнени животни;
2. Производство на кожа, кожа од влекачи или птици на сточарска фарма;
3. Локални водоснабдителни и канализациони системи со пречистителни станици;
4. Полиња за компостирање;
5. Инсталации за интензивно живинарство или свињарство со капацитет:
 - до 5.000 места за живина;
 - од 10 до 100 места за гоење свињи (над 30 kg); или
 - 10 до 50 места за маторици.
6. Собирање, обработка и снабдување со вода од локално значење;
7. Собирање на вода заради поеење на добиток до 10m³/ден;
8. Конструкција и реконструкција на фиксни стакленици (со исклучок на посеви под фолии – пластеници);
9. Конструкција и реконструкција на постоечки стаклени бавчи;
10. Конструкција и реконструкција на објекти наменети за пост-бербени активности (калибрирање, пакување итн.) на постоечки пластеници и стакленици;
11. Производство на печурки;
12. Изградба и модернизација на собирни центри за зеленчук, овошје, печурки и лековити растенија.

II - ИНДУСТРИЈА НА МИНЕРАЛИ

Вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда, шкрилци и чакал

1. Сечење, обликување доработка на камен за споменици и градежништво, како што се мермер, гранит, пескари итн.;
2. Кршење и дробење на декоративен камен за градежништво;
3. Кршење и дробење на чакал.

III - ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА

Преработка и конзервирање на месо и производи од месо

1. Преработка на животински изнутрици;
2. Производство на чепкана волна (добиена со отстранување на кожата);
3. Производство на пердуви;
4. Производство на сушено, солено и чадено месо;
5. Производство на месни производи.
 - Колбаси, салами, крвавици и преработка од дроб, сафалади, плескавици, кебапчиња, конзервирано месо, шунка итн.

Производство на сокови од овошје и зеленчук

1. Производство на сокови од овошје и зеленчук;
2. Производство на концентрати од свежо овошје и зеленчук.

Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук

1. Производство на производи (храна) составени од овошје и зеленчук, освен полуготова замрзната и конзервирана храна;

Преработка на млеко и производство на млечни производи

1. Производство на свежо, пастеризирано, стерилизирано, хомогенизирано и/или третирано на многу висока температура со висок капацитет на влезното млеко се движи од 5 до 20 t/d (просечна вредност на годишна основа);
2. Производство на пијалаци базирани на млеко;
3. Производство на млечни кремове (павлака) од свежо млеко, засладено или незасладено;
4. Производство на млеко и млечен крем (павлака) во цврста состојба;
5. Производство на путер;
6. Производство на јогурт;
7. Производство на сирење и урда;
8. Производство на сурутка;
9. Производство на казеин или млечен шеќер (лактоза);
10. Производство на сладолед и други замрзнати производи за јадења;
11. Изградба модернизација на собирни центри за млеко;

Производство на мелнички производи и скроб како производи од скроб

1. Производство на скроб од ориз, компири пченка итн.;
2. Производство на талиока (зрнесто скробно брашно) и замена за талиока подготвена од скроб.

Производство на пекарски тестенини

1. Производство на леб и печива:
 - леб и печива,
 - слатки, торти, колачи, слатки пити, палачинки, вафли, печива итн.
2. Производство на двопек, бисквити и други суви пекарски производи;
3. Производи на производи за грицкање (крекери, переци итн.), било да се слатки или солени;
4. Производство на тестенини како макарони и њоки, варени или неварени, полнети или неполнети;
5. Производство на конзервирани или замрзнати тестенини;
6. Производство на конзервирани слатки и печива.

Производство на шеќер

1. Производство на меласа

Преработка на чај и кафе

1. Декофеинирање и пржење на кафе;

- Производство на производи од кафе;

- Мелено кафе.

2. Инстант кафе (растворливо кафе);

3. Екстракти и концентрати од кафе;

4. Производство на замена на кафе;

5. Производство на мешавини на чај и кафе;

6. Производство на екстракти и преработки базира-
ни на чај и кафе;**Производство на зачини и други додатоци**

1. Производство на зачини, сосови и други додатоци:

- мајонез;

- јадења и брашно од сенф;

- сенф итн.

2. Производство на оцет;

3. Преработка на сол со квалитет за користење во
јадења, т.е. јодирана сол.**Производство на пијалаци**

1. Производство на безалкохолни пијалаци;

2. Производство на алкохолни пијалаци;

3. Производство на вина;

4. Производство на природна минерална вода и др.
флаширана вода.**Производство на други прехранбени производи**1. Производство на шеќер и кондиторски произво-
ди, готови јадења и оброци, кафе, чај и зачин, како и
специјалитети и лесно расипливи производи.**IV - ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУНСКИ ПРОИЗ-
ВОДИ**1. Производство на хомогенизиран или реконститу-
иран тутун;

2. Оджилување и ридраинг на тутунот.

**V - ТЕКСТИЛНА, КОЖНА, ДРВНА И ИНДУСТ-
РИЈА ЗА ХАРТИЈА****Производство на текстил**

1. Производство на предиво од хартија;

2. Производство на широки ткаенини од памучен,
волнен тип, волнена или свилена ткаенина, вклучувај-
ки и мешавина, како и од вештачки или синтетички
предива (полипропилен итн.);3. Производство на други широки ткаенини со ко-
ристење на лен, коноп, јута и други специјални предива;4. Производство на ткаено букле, жанил ткаенини,
фротир, газа итн.;

5. Производство на ткаенини од стаклени влакна;

6. Производство на конец од индиго влакна и ара-
миден конец;

7. Производство на имитација на крзно со ткаење;

8. Доработка, сушење, перење, собирање, српење и
мерцеризирање на текстилни ткаенини и текстилни ар-
тикли, вклучувајќи и облека;9. Производство на готови производи од кој било
текстилен материјал, вклучувајќи и плетени или хекла-
ни ткаенини:

- кебиња, вклучувајќи и кебиња за патување;

- постелнина, прекривки, тоалетни и кујнски крпи;

- јоргани, перници, перничииња, перничииња за седе-
ње, вреќи за спиење итн.10. Производство на готови производи за опремува-
ње:- завеси, ролетни, креветски прекривки, прекривки
за мебел и машини итн.;- перади, шатори, производи за кампување, едра,
тенди, перади, прекривки за коли;

- знамиња, барјаци, стегови итн.;

- крпи за прашина, крпи за садови и слични произ-
води, одела за спасување, падобрани итн.;11. Производство на текстилен дел од електрични
кебиња.**Производство на јажиња, коноп, плетенки и
мрежи**1. Производство на плетенки, јажиња, конопи и
кабли од текстилни влакна или ленти или сличен мате-
ријал, кои се импрегнирани, пресвечени, прекриени
или обложени со гума или пластика.**Производство на неткаен текстил и предмети од
неткаен текстил, освен облека**1. Производство на тесни ткаенини, вклучувајќи ги
и оние без потка, составени со лепило (адхезив)*;2. Производство на импрегнирани ткаенини, пресв-
ечени, прекриени или ламинирани со пластика*;3. Производство на метализирано предиво и обви-
ткано предиво, гумен конец и корд прекриен со тексти-
лен материјал, текстилно предиво или лента, прекрие-
но, импрегнирано, пресвечено или обложено со гума
или пластика;4. Производство на разни текстилни производи: фи-
тил, огноотпорни наметки;5. Пелерини, црева, трансмисиони или конвеерски
ленти - каиши (зацврстени или со метал или друг мате-
ријал), облека против гром, облека за филтрирање (це-
дење).**Производство на облека**1. Производство на облека при што употребените
материјали можат да бидат од секаков вид и можат да
бидат пресвечени, импрегнирани или гумирани;2. Производство на облека од кожа или композитна
кожа вклучувајќи кожни индустриски предмети како
што се престилки за заварување;3. Производство на горна и долна облека за мажи,
жени и деца.**Штавење и доработка на кожа и слични произ-
води од кожа**1. Производство на кожа и крзно и нивни произво-
ди;2. Производство на антилопски обработена, перга-
ментно обработена, лакирана или метализирана кожа;

3. Производство на композитна кожа;

4. Складирање и/или конзервирање на сурови живо-
тински кожи.**Производство на куфери, рачни торби и слични
предмети**1. Производство на куфери, рачни торби и слично,
од кожа, кожни остатоци или кој било друг материјал
како што се пластични фолии, текстилни материјали,
вулканфибер и картон, каде што е применета иста тех-
нологија како за кожа.**Производство на обувки**1. Производство на обувки за сите намени, од сите
видови на материјали и по сите постапки, вклучувајќи
и лиење во калапи*;2. Производство на делови од кожа за обувки горни
и долни делови, надворешни и внатрешни гонови, пот-
петици итн.**Преработка на дрво и производи од дрво и плута**1. Пилење, рамнење и машинска обработка на дрво;
2. Сечење (на парчиња), лупење и стружење на
трупци;

3. Производство на дрвени железнички прагови;

4. Производство на несоставена дрвена граѓа за па-
тоси;* Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи орган-
ски соединенија

5. Производство на дрвена волна, дрвено брашно, деланки, ленти;

6. Импрегнирање или хемиска постапка на дрво со користење на заштитни средства или други материјали*;

7. Производство на тенки фурнир листови за употреба како фурнири за правење шперплочи, плочи и панели;

8. Производство на шперплочи, фурнир панели и слични ламинирани дрвени табли и листови*;

9. Производство на т.н. ориентиран иверки како и други видови иверки и плочи – влакнатици;

10. Производство на средно густы плочи – влакнатици или други плочи влакнатици;

11. Производство на залепени (прицврстени) ламинатни дрва и ламинатен фурнир*;

12. Производство на дрвени паркетни блокови, ленти итн. споени во панели;

13. Производство на производи од дрво наменети првенствено за употреба во градежништвото (греди, покривни потпорни греди, врати, прозорци итн.);

14. Производство на монтажни згради и нивни елементи претежно од дрво (пр. сауна);

15. Производство на палети, палети во вид на сандаци и други товарни табли од дрво;

16. Преработка на природна плута, произведена од агломерирана плута;

17. Производство на артикли од природна и агломерирана плута, вклучувајќи подни покривки;

18. Производство на моливи.

Производство на мебел

1. Производство на мебел, канцелариски мебел, мебел за продавници, кујнски мебел и сл.

Производство на хартија и производи од хартија

1. Производство на предмети од хартија и картон:

- Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата;

- Производство на канцелариски материјал од хартија (пликови и дописи, хартија за печатење, копирање итн.);

- Производство на сидни тапети;

- Производство на други предмети од хартија, како: етикети, филтер хартија и картон, кутии за јајца итн.

2. Производство на хартија и картон, со производствен капацитет до 5 t/d.

VI - ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

1. Сечење полиуретанска пена или полиуретански еластомер со загреана жица;

2. Производство на вештачко вискозно влакно и целулофан;

3. Производство на катализатори;

4. Производство на парфери;

5. Производство на сапун;

6. Производство на јаглен моноксид и “сув мраз“;

7. Производство на вештачки бисери;

8. Производство на компримиран кислород и водород;

9. Производство на предмети од синтетички смоли.

VII - ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластична маса;

2. Производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластична маса: пластични врати, прозори, рамови, капацити, ролетни, лајсни за под, контејнери и резервоари, санитарни предмети итн.;

3. Производство на други производи од пластични маси: трпезни и кујнски садови и предмети за тоалет итн.

VIII - ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИ

1. Производство на метални врати и прозори;

2. Производство на цистерни, резервоари и садови од метал;

3. Производство на радијатори и котли за централно греење;

4. Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода;

5. Производство на сечила и метална опрема за општа намена;

6. Производство на останати фабрикувани метални производи (канти, кофи, шајки, завртки, навртки, пропелери и котви за бродови итн.);

7. Производство на сандаци и слична амбалажа од челик;

8. Производство на амбалажа за пакување од лесни метали;

9. Производство на жичани производи, синцири и пружини;

10. Производство на компјутерски, електронски и оптички производи;

11. Производство на електроника за широка потрошувачка (телевизори, аудио рекордери, видео касети, стерео опрема итн.);

12. Производство на електромотори, генератори и трансформатори и уреди за дистрибуција и контрола на електрична енергија;

13. Производство на кабел и електроинсталациски материјал;

14. Производство на кабли од оптички влакна;

15. Производство на други електронски и електрични жици и кабли (изолирани жици и кабли изработени од челик, бакар и алуминиум);

16. Производство на електрична опрема за осветлување;

17. Производство на уреди за домаќинствата (фрижидери, вентилатори, правосмукалки, апарати за готвење, машини за перење итн.);

18. Производство на неелектрични апарати за домаќинствата;

19. Производство на друга електрична опрема (фиксни полначи за батерии, електрични уреди за отворање/затворање на врати, електрични свона, продолжни кабли итн.).

Производство на машини за општа намена

1. Производство на моторни турбини, освен мотори за авиони и моторни возила;

2. Производство на хидраулични погонски уреди (хидраулична опрема);

3. Производство на други пумпи и компресори;

4. Производство на машини за: земјоделство и шумарство, обработка на метал, за специјални (посебни) потреби;

5. Производство на машини за металургија;

6. Производство на машини за рударство, каменоломи и градежништво;

7. Производство на машини за индустрија за храна, пијалаци и тутун;

8. Производство на машини за индустрија за текстил, облека и кожа;

9. Производство на машини за индустрија за хартија и картон;

10. Производство на машини за обработка на пластика и гума;

11. Производство на други специјализирани машини неспомнати на друго место (сушари за дрво, за печатење, за изработка на керамички плочки, за производство на полупроводници итн.).

Останата производствена индустрија

1. Производство на накит, бижутерија и сродни производи;

2. Производство на музички инструменти;

* Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија

3. Производство на спортска опрема (освен облека и обувки);
4. Производство на играчки;
5. Производство на медицински и стоматолошки инструменти.

IX - УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И ДЕЛНОСТИ ЗА САНАЦИЈА НА ОКОЛИНАТА

1. Станици за претовар и привремено складирање на комунален отпад.

X - ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

1. Локални патишта и улици;
2. Реконструкција на локални патишта;
3. Локални пруги;
4. Градби наменети за примарна и секундарна здравствена заштита;
5. Градби за социјална заштита.

XI - ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ ДЕЛНОСТИ СО ХРАНА

1. Хотели и слични објекти за сместување (хотелски населби, апартмански хотели и мотели) со предвидени помалку од 100 легла – надвор од урбана средина;
2. Одморалишта и останати објекти за краток престој (детски и останати летувалишта, станови за гости и бунгалови, селски куќи и колиби без домашна послуга, одморалишта за млади и планинарски одморалишта) со предвидени помалку од 100 легла - надвор од урбана средина;
3. Кампови, автокампови и простори за кампирање со предвидени помалку од 50 места (освен ако не се лоцирани во заштитени подрачја во природата) - надвор од урбана средина.

XII - УСЛУЖНИ ДЕЛНОСТИ

1. Автолакери*.

Прилог 2

I - ТЕКСТИЛНА, КОЖНА, ДРВЕНА И ИНДУСТРИЈА ЗА ХАРТИЈА

Производство на теписи и килими (подни прекривки)

1. Производство на текстилни подни прекривки:
 - Теписи, черги и асури (рогозини), прекривки.

Производство на јажиња, коноп, плетенки и мрежи

1. Производство на производи од коноп или мрежа, рибарски мрежи, одбојници за бродови, перници за истовар, јажиња за товарање, јажиња и кабли со метални претени итн.

Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека

1. Производство на етикети (налепници) бегови;
2. Производство на корд ткаенина за автогуми од вештачко предиво со голема цврстина;
3. Производство на текстилни производи за опремување на моторни возила;
4. Производство на сликарски платна и ткаенини за обележување;
5. Производство на филц;
6. Производство на тул и други мрежести ткаенини, парчиња, ленти и тантели;
7. Производство на врвки за чевли со текстил.

Производство на предмети од крзно

1. Производство на производи изработени од крзно:
 - Крзнена облека и прибор;
 - Составени крзна како што се парченца, плочи, ленти итн.;

- Производство на капи од крзно;
- Производство на обувки од текстил без фон.

Производство на плетена и хеклана облека

1. Производство на чорапи, вклучувајќи и сокни (куси чорапи), трико чорапи и хулахоп чорапи;
2. Производство на пуловери, џемпери, елеци и слични производи.

Преработка на дрво и производи од дрво и плута

1. Производство на производи од дрво, плута, слама или плетарски материјали, вклучувајќи основни облици како и составени производи;
2. Производство на буриња, бочви, каци и други бочварски производи од дрво;
3. Производство на барабани (калеми) за кабли од дрво, закачалки за облека, метли и четки;
4. Производство на артикли од природна и агломерирана плута, вклучувајќи подни прекривки;
5. Производство на плетеници и производи од плетарски материјали: подметки, простирки итн.;
6. Производство на кошничарски производи и плетарска стока.

II - ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

1. Складирање на градежни материјали (песок, чакал, вар, тули и слично) што се врши како стопанска дејност.

III - ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ ДЕЛНОСТИ СО ХРАНА

1. Подготовка и послужување на пијалаци: барови, таверна, салони за подготовка на коктели, дискотеки каде пијалакот е доминантен, пивници, кафулиња, барови за подготовка на овошни напитки;
2. Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна (кафетерии, ресторани за брза храна и ресторани за храна која се изнесува);
3. Друг вид на сместување: студентски домови или интернати, школски домови или интернати, работнички хотели и пансиони;
4. Услуги на доставување на храна и пијалаци за посебни прилики (кетеринг) кои опфаќаат подготовка на храна и нејзино доставување;
5. Индустриски кетеринг (подготовка на храна за купувач, базирана на договор за одреден период);
6. Изградба и реконструкција на објекти на фарма за туристички цели (дегустација, исхрана, сместување и рекреација).

IV - СКЛАДИРАЊЕ

1. Складирање на стока (силоси за жито, цистерни, комори за моментно замрзнување итн.);
2. Складишта за отпадни материјали.

V - УСЛУЖНИ ДЕЛНОСТИ

1. Автоперални;
2. Лимарски и механичарски работилници.

900.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Член 1

Со оваа одлука на општина Старо Нагоричане и се даваат на трајно користење, без надомест, недвижните ствари, запишани во ИЛ бр.21 за КО Степанце, место викано „Шанци“, сопственост на Република Македонија и тоа:

* Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија

- КП бр.79, земјиште под зграда со површина од 102 м²,
- КП бр.79, земјиште под помошна зграда со површина од 23 м²,
- КП бр. 79, земјиште-двор со површина од 1294 м²,
- КП бр. 80, земјиште-ливада со површина од 5013 м²,
- КП бр. 80, земјиште под помошна зграда со површина од 7 м²,
- КП бр. 79, деловни простории со површина од 70 м²,
- КП бр. 79, деловни простории со површина од 69 м²,
- КП бр. 79, подрум со површина од 34 м²,
- КП бр. 79, помошни простории со површина од 10 м²,
- КП бр. 79, останати простории со површина од 22 м², и
- КП бр. 80, останати простории со површина од 3 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-199/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

901.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижни ствари објекти на КП 2742/1 кои се состои од приземје, кат 1 и кат 2 кои претставуваат деловни простории и Објектот 2 на КП 2742/3 и КП 2472/2 кои се состои од сутерен, приземје и кат и претставуваат деловни простории во корист на Република Македонија, со следните параметри:

- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 приземје со површина од 1850 м², намена деловен простор;
- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 кат 1 со површина од 941 м², намена деловен простор;
- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 кат 1 со површина од 103 м², намена помошни површини (ПП);
- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 кат 2 со површина од 955 м², намена деловен простор;
- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 кат 2 со површина од 53 м², намена помошни површини (ПП);
- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 сутерен со површина од 338 м², намена деловен простор;
- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 приземје со површина од 1024 м², намена деловен простор;
- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 приземје со површина од 432 м², намена помошни површини (ПП);
- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 кат 1 со површина од 1028 м², намена деловен простор;
- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 кат 1 со површина од 27 м², намена помошни површини (ПП);

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-455/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

902.

Врз основа на член 44 став (1) од Законот за признавање на професионалните квалификации („Службен весник на Република Македонија“ број 171/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА
КООРДИНАТИВНА ГРУПА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се формира меѓуресурска координативна група за признавање на професионалните квалификации (во натамошниот текст: меѓуресурска координативна група).

Член 2

Меѓуресурската координативна група е составена од Национален координатор за професионални квалификации, членови претставници на министерствата и другите органи на државна управа, претставници на комори и здруженија кои своите активности ги вршат во областа на професионалните квалификации.

Членовите на координативната група се назначуваат од редот на вработените од организационите единици во надлежните органи на државната управа, други државни органи и институции, професионални здруженија и комори во чиј делокруг се професионалните квалификации.

Националниот координатор и членови претставници од надлежните органи се именувани од Владата на Република Македонија.

Член 3

Меѓуресурската координативна група се состои од претставници на:

- Министерство за образование и наука – член
- Министерство за здравство - член
- Агенција за храна и ветеринарство - член
- Комора на извршители на Република Македонија - член
- Адвокатска комора на Република Македонија - член
- Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија - член
- Министерство за финансии - член
- Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија - член
- Министерство за труд и социјална политика - член
- Министерство за правда - член
- Стоматолошка комора на Македонија - член
- Министерство за економија - член
- Ветеринарна комора на Република Македонија - член
- Фармацевтска комора на Македонија - член
- Министерство за транспорт и врски - член
- Министерство за информатичко општество и администрација - член
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - член

- Занаетчиска комора на Република Македонија – член

- Нотарска комора на Македонија – член
- Агенција за цивилно воздухопловство - член
- Капетанија на пристаништата - член
- Министерство за одбрана – член
- Министерство за внатрешни работи - член
- Лекарска комора на Република Македонија - член
- Комора на здравствени работници со средно, високо и високо стручно образование на Република Македонија – член
- Министерство за животна средина и просторно планирање - член
- Министерство за култура - член

Доколку е потребно, меѓуресорската координативна група за професионални квалификации може да се прошири со именување на членови од други надлежни институции по иницијатива на националниот координатор.

Член 4

Со цел вклучување на сите засегнати страни во процесот на примена на законодавството во областа на професионалните квалификации, за специфични прашања за подрачјата кои ги застапуваат, во меѓуресорската координативна група, во советодавна улога ќе се вклучат и претставници на министерствата и другите органи на државна управа професионални здруженија, комори и образовни институции.

Член 5

Со меѓуресорската координативна група раководи национален координатор кој е од Министерството за образование и наука, а негов заменик е еден од членовите од Министерството за образование и наука.

Член 6

- Задачи на меѓуресорската координативна група се:
- да ги координира активностите на надлежните органи во постапката за транспонирање на правото на ЕУ во областа на признавањето на професионални квалификации;
 - да ја следи имплементација на законодавството во областа на професионалните квалификации;
 - да ги информира надлежните органи за случувањата во ЕУ во областа на професионалните квалификации;
 - да дава препораки за предлозите на законите и на подзаконските акти со кои се врши усогласување на правото на ЕУ во областа на признавањето на професионалните квалификации;
 - дава стручна поддршка на надлежните органи за имплементација на националното законодавство во кое се транспонира ЕУ мерка;
 - да достави годишен извештај за своето работење до Владата на Република Македонија и
 - да врши и други работи предвидени со деловникот за работа на меѓуресорската координативна група.

Член 7

Работата на координативна група поблиску се регулира со Деловник за работа кој го донесува Министерството за образование и наука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-543/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

903.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за катастар на недвижности му престанува користењето на движни ствари, и тоа:

Реден број	Опис	Единица мера	Количина
1.	работна маса - школска клупа	парче	15
2.	столче конференциско	парче	3

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со претседателот на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен за правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-713/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

904.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 159/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 2“

1. Со оваа одлука се дава согласност на правилата за условите за користење на Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 2“, бр.02-161/7 од 31.1.2012 година, усвоени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 31.1.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-717/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

905.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 159/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“, бр. 02-161/9 од 31.01.2012 година, усвоен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 31.1.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-717/2
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

906.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ДЕЛАТА ОД ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот архив на Република Македонија му престанува користењето на недвижна ствар – објект лоциран на КП 8886/1, КО Центар 1, прв кат со површина од 1329 м², втор кат со површина од 1247 м², трет кат со површина од 1225 м², четврти кат со површина од 402 м², приземје со површина 1169 м² и подрум со површина од 1124 м², на улица Глигор Прличев бр.3, запишани во Имотен лист број 51106, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Основното Јавно обвинителство за гонење на делата од организиран криминал и корупција, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, помеѓу Државниот архив на Република Македонија и Основното Јавно обвинителство за гонење на делата од организиран криминал и корупција ќе се изврши најдоцна до октомври 2012 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-874/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

907.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ДЕЛАТА ОД ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот архив на Република Македонија му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште лоцирано на КП 8886/1, КО Центар 1, со површина под зграда од 1314 м² и двор 7565 м², на улица Првوماјска, запишани во Имотен лист број 52360, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Основното Јавно обвинителство за гонење на делата од организиран криминал и корупција, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, помеѓу Државниот архив на Република Македонија и Основното Јавно обвинителство за гонење на делата од организиран криминал и корупција ќе се изврши најдоцна до октомври 2012 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-874/2
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

908.

Врз основа на член 77 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009, 51/2011 и 157/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА „ПИКОЛИНИ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „ПИКОЛИНИ“ во Скопје на ул. „Бањалучка“ бр. 4.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од лицето Бисерка Мухиќ од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Бул. Крсте Мисирков“ бр. 59-19.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитување, образование, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од две до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во деловен простор во Скопје на улица „Бањалучка“ бр. 4, со вкупна површина од 170,0 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 50 деца на возраст од две до шест години и ќе бидат распоредени во три згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е соодветна на Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата потребни за работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-921/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

909.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА
НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ СО АА ОЗНАКИ

1. Во Одлуката за распределба на регистарски табели со АА ознаки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/1999, 79/2001, 99/2001 и 9/2007), во точка 2 во алинејата 1 бројот „001“ се заменува со бројот „0001“, а бројот „010“ се заменува со бројот „0010“.

2. Во алинејата 2 бројот „011“ се заменува со бројот „0011“, а бројот „100“ се заменува со бројот „0100“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 18.02.2012 година.

Бр.41-913/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

910.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА
ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА „ИПС ГРУП“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за трансформација без ликвидација на Друштвото за забавни активности ИПС ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. „Булевар Партизански Одреди“ бр. 145-48, Скопје - Карпош и Друштвото за забавни активности ИПС ГРУП ДОО ИПС ГРУП Подружница 2 Скопје, со седиште на ул. „Булевар Октомвриска Революција“ бр. 11/3 Скопје - Карпош, во приватна установа за деца - детска градинка „ИПС ГРУП“ во Скопје на ул. „Булевар Октомвриска Революција“ бр. 11/3 Скопје - Карпош.

Член 2

Правното лице од член 1 од оваа одлука обезбедува простор, средства и кадри согласно Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на детска градинка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2009).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-950/1 21 февруари 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

911.

Врз основа на член 54-а, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АД "ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА"

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движна ствар - моторно возило Wolkswagen Kedi 2.0, број на шасија WV1 ZZZZK2Z5X077850; број на мотор BDJ050746; година на производство 2005; сила на мотор 51 KW; запремина 2000 ccm ; носивост на товар 750 kg.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на АД "Државна лотарија на Македонија" без надомест.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на АД "Државна лотарија на Македонија", со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.41-965/1 28 февруари 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

912.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, му престанува

ва користењето на следните недвижни ствари, лоцирани на ул. Иво Рибар Лола во Битола, евидентирани во Имотен лист бр. 8810, сопственост на Република Македонија:

- земјиште (двор) со површина од 18641 m², КП бр. 17575, КО Битола
- зграда (објект) со површина од 6039 m², КП бр. 17575 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 293 m², КП бр. 17575 КО Битола
- земјиште (двор) со површина од 8496 m², КП бр. 17574 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 913 m², КП бр. 17574 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 218 m², КП бр. 17575 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 115 m², КП бр. 17575 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 21 m², КП бр. 17575 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 120 m², КП бр. 17575 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 1692 m², КП бр. 17579 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 294 m², КП бр. 17579 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 155 m², КП бр. 17579 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 21 m², КП бр. 17579 КО Битола
- земјиште (сп.центар) со површина од 18319 m², КП бр. 17579 КО Битола
- зграда (објект) со површина од 724 m², КП бр. 17579 КО Битола
- земјиште (двор) со површина од 7923 m², КП бр. 17579 КО Битола.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1020/1 21 февруари 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

913.

Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ, НАСЕЛБА НОВО ЛИЧИЧЕ – СКОПЈЕ ВО (ПАКЕТ 1, ПАКЕТ 2, ПАКЕТ 3) ОБЈЕКТИ: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ БЗ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за објекти во реонски центар Аеродром, населба Ново Лисиче – Скопје во (пакет 1, пакет 2, пакет 3) објекти: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 и подземен паркинг БЗ, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, под бр. 02-1642/12-2 од 10.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1089/1
28 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

914.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година број 01-14 од 14.2.2012 година, донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1124/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

915.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот финансиски план на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година број 01-15 од 14.2.2012 година донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1124/2
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

916.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ЧАИР

Член 1

Општината Чаир ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1162/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

917.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Општината Радовиш ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1163/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

918.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Општината Македонски Брод ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1164/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

919.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Општината Сопиште ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1165/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

920.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Општината Кавадарци ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1166/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

921.

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11 и 11/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.3.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА
ОДДЕЛНИ НЕОБРАБОТЕНИ БЛАГОРОДНИ
МЕТАЛИ**

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозните давачки – царинска стапка, за одделни необработени благородни метали и тоа:

Тарифна ознака	Опис
7108 12 00 00	Злато (вклучувајќи платинирано) необработено или во форма на полупроизводи, или во форма на прав: -Немонетарно: --Други необработени форми
7110 11 00 00	Платина, необработена, полупроизводи или во прав: -Платина: -- Необработена или во прав
7110 21 00 00	Платина, необработена, полупроизводи или во прав: -Паладиум: --Необработен или во прав
7110 31 00 00	Платина, необработена, полупроизводи или во прав: -Родиум: --Необработен или во прав

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12. 2012 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1443/1
2 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

922.

Врз основа на член 14 од Законот за основање на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 57/10 и 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И
ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2012 година, бр.02-470/4, усвоени од Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службениот весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7851/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

928.

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
– ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА,
ОХРИД**

1. За претседател и членови на Одборот за контрола на материјално финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се именуваат:

а) за претседател:
- Горан Попоски.

б) за членови:
- Весна Јанеска,
- Гоко Манасиев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1514/1 Претседател на Владата
28 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

929.

Врз основа на член 13 став (7) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11 и 185/11), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ ДЕЛ
ОД ИСПИТОТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА
НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на писмениот дел од испитот за проценувач на вредноста на побарувањата и обврските.

Член 2

(1) Писмениот дел од испитот за проценувач на вредноста на побарувањата и обврските се состои од два дела: тест и изработка на практичен пример за процена на побарувањата и обврските.

(2) Вкупниот број бодови за писмениот дел на испитот изнесува 100.

Член 3

(1) Тестот се состои од прашања утврдени согласно Програмата за полагање стручен испит за проценувач на вредноста на побарувања и обврски.

(2) Секое прашање на тестот се бодува со два бода и кандидатот може да оствари најмногу 40 бодови.

(3) Кандидатот го положил тестот доколку има најмалку 26 бодови.

Член 4

(1) Изработката на практичен пример за процена на побарувањата и обврските се состои од решавање на повеќе случаи за процена на вредноста на побарувањата и обврските.

(2) Точното решение на секој случај за процена на вредноста на побарувањата и обврските се бодува со 15 бодови и кандидатот може да оствари најмногу 60 бодови.

(3) Кандидатот ќе се смета дека го положил овој дел од испитот доколку има најмалку 39 бодови.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 12- 6493/2 Министер за финансии,
29 февруари 2012 година Скопје м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

930.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11 и 185/11), министерот за финансии, донесе

**П Р О Г Р А М А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВАТА ПОЧЕТНА
ОБУКА ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА
ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ**

1. Со оваа програма се пропишуваат темите за спроведување на првата почетна обука за проценувач на вредноста на побарувањата и обврските.

2. Програмата за првата почетна обука се спроведува според следните теми:

- Опфат на процена,
- Финансиски извештаи,
- Финансиска анализа,
- Концепт на сегашна вредност,
- Цена на капиталот,
- Методи на процена,
- Извештај за процена,
- Етика, професионални стандарди и односи со клиенти и
- Анализа на случај – Избор на метод за процена и спроведување на процена.

3. Прописите и литературата во кои се содржани темите за првата почетна обука за проценувач на вредноста на побарувања и обврски се дадени во прилог кој е составен дел на оваа програма.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 12-6494/2 Министер за финансии,
28 февруари 2012 година Скопје м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прописи и литература во кои се содржани темите за првата почетна обука за проценувач на вредноста на побарувања и обврски:

1. Закон за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/1, 158/11 и 185/11),

2. Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“, број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11):

2.1. Глава VII. Трговски книги, годишни сметки и финансиски извештаи,

2.2. Глава X. Присоединување, спојување и поделба на друштво) и

2.3. Глава XI. Ликвидација на друштво.

3. Методологија за процена на вредноста на побарувања и обврски („Службен весник на Република Македонија“ број 182/11),

4. Правилник за водење сметководство („Службен весник на Република Македонија“ број 159/09, 164/10 и 107/11):

- 4.1. МСС 32 Финансиски инструменти: презентирање,
4.2. МСС 39 Финансиски инструменти: признавање и мерење,
4.3. Оддел 11 на МСФИ за МСС Основни финансиски инструменти и
4.4. Оддел 12 на МСФИ за МСС Други финансиски инструменти.
5. Основи на финансиски менаџмент, Stanley B. Block и Geoffrey A. Hirt и
6. Кодекс на етички принципи за професионални проценувачи.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

931.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл.9 т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07) и чл.66 ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Јавното обвинителство на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) на својата седница одржана на 29.2.2012 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Биљана Бабунска родена 24.12.1949 година, избрана на 14.4.2009 година за јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 2.3.2012 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР бр. 5/12
29 февруари 2012 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

932.

Врз основа на член 8 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист – спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“, бр. 127/08), директорот на Агенцијата за млади и спорт, објавува

ЛИСТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Во Листата на категоризирани спортисти – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/11, 177/11 и 18/12), кај спортистот под реден број 3., зборовите: „Столе Маријан Димитриевски, роден 25.12.1993г., во Куманово“, се заменуваат со зборовите: „Драган Весна Стефановски, роден 21.3.1994г., во Куманово“.

Кај спортистот под реден број 202, зборовите: „Димче Боре Шопоски, роден 19.10.1993г., во Охрид“, се заменуваат со зборовите: „Олгун Реџеп, роден 10.07.1992г., во Фреуденштадт, СР Германија“.

Кај спортистот под реден број 443, зборовите: „Андреа Драган Белевска, родена 03.01.1994г., во Кичево“, се заменуваат со зборовите: „Луиза Војко Петрушевска, родена 22.09.1992г., во Скопје“.

По спортистот под реден број „492“, се додаваат спортистите под редните броеви „493, 494, 495, 496, 497 и 498“.

Ред. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
493.	Емилија Спасовска	Родена 24.4.1998 г., во Куманово
494.	Емран Реџепов	Роден 19.6.1994 г., во Кичево
495.	Миле Цветкоски	Роден 10.8.1995 г., во Прилеп
496.	Дејан Спасовски	Роден 6.7.1996 г., во Куманово
497.	Виктор Колев	Роден 14.8.1993 г., во Штип
498.	Игор Љупчо Андоновски	Роден 21.3.1994 г., во Скопје

Бр. 08- 349/4
1 март 2012 година
Скопје

Директор,
м-р Лазар Поповски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012032